



ИЗВЕСТУВАЊЕ за извршена донација во спортот

ИДО-ДС

* Појолнува Управа за јавни приходи

| | |
|---------------------------|----------------------|
| ЕДБ | <input type="text"/> |
| Назив на даночен обврзник | <input type="text"/> |
| Адреса на седиште | <input type="text"/> |
| Телефон | <input type="text"/> |
| е-пошта | <input type="text"/> |

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА ОДОБРЕНА ДОНАЦИЈА

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Година на важност на ваучер | <input type="text"/> | | |
| Број на ваучер | <input type="text"/> | | |
| Износ на ваучер | <input type="text"/> | | |
| Примател на донација | ЕДБ / ЕМБГ <input type="text"/> | | |
| | Назив <input type="text"/> | | |
| Износ на дадена донација | <input type="text"/> | Доказ за дадена донација | <input type="checkbox"/> |
| Датум на донирање | Датум <input type="text"/> | | |
| Договор за донација | Број <input type="text"/> | Датум <input type="text"/> | |
| Потврдено барање од УЈП | Број <input type="text"/> | Датум <input type="text"/> | |

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Назив / Име и презиме | <input type="text"/> | | |
| ЕДБ / ЕМБГ | <input type="text"/> | Датум на пополнување | <input type="text"/> |
| Својство | <input type="text"/> | Потпис | <input type="text"/> |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Име и презиме | <input type="text"/> | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | Датум на пополнување | <input type="text"/> |
| Својство | <input type="text"/> | Потпис | <input type="text"/> |

* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

Известувањето за извршена донација во спорт се поднесува согласно член 30-а од Законот за данок на добивка и член 5 од Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти во рок од 15 дена по потврдено барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти. Известувањето "ИДО-ДС" даночниот обврзник го доставува во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>

При пополнување на известувањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.

Податоци за одобрена донација

- **Година на важност на ваучер** - се внесува годината за која важи ваучерот издаден од Агенција за млади и спорт.
- **Број на ваучер** - се внесува серискиот број на ваучерот.
- **Износ на ваучер** - се внесува вредноста на ваучерот изразен во денари.
- **Примател на донација** - се внесува ЕДБ за правно лице/ЕМБГ за физичко лице, назив на правно лице/име и презиме на физичко лице.
- **Износ на донирани средства** - се внесува износот на средствата кои се донирани (изразено во денари).
- **Доказ за дадена донација** - се доставува во прилог налог за извршена уплата и извод од банка.
- **Договор за донација** - се внесува број на склучен договор за донирање средства и датум на договор.
- **Потврдено барање од УЈП** - се внесува бројот и датумот на барањето за кое по електронски пат од УЈП му е одобрен бараниот износ за донирање.

Прилози

Означете со "X" пред називот на документот кој го приложувате кон известувањето.

- прилог налог за извршена уплата и извод од банка

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на известувањето.